

Службен весник

на Република Македонија

Број 29

18 февруари 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
777. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонска радиотелевизија за 2016 година.....	2	783. Исправка на Уредбата за класификација на објектите за спорт од национално и локално значење во сопственост на Република Македонија.....	6
778. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	2	784. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на постапување на администраторот во информацискиот систем е-одобрение за градење.....	11
779. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	3	785. Оглас од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.....	11
780. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	3	786. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	12
781. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	3	787. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	15
782. Годишна програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулационски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година.....	6	788. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	18
		789. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	21

	Стр.		Стр.
790. Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби.....	23	3. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	7
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ		4. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	8
1. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.....	2	5. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС – Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	9
2. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	6	6. Преглед на изјави на обраќања у други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН – ОБСЕ, Стразбург) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	10
		Огласен дел	1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

777.

Врз основа на членот 106 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Македонија го одобрува Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 2016 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 - 1099/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

778.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – дијабаз на локалитетот „Гола Краст“ општина Дебарца, поднесена од Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје, бр. 24-4112/1 од 26.06.2014 година, бидејќи од Министерство за транспорт и врски е добиено негативно мислење бр. 10-9877/4 од 18.2.2015 година од причини што во плановните на Јавното претпријатие за државни патишта е предвидена изградба на автопатско решение А-2, Кичево-Охрид која е во тек на градба, како и согласно доставената документација, локалитет „Гола Краст“ општина Дебарца, се совпаѓа со трасата на автопатот А2, делница: Кичево-Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-716/1
16 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

779.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градби со основна класа на намена В3 –култура и Е2-катна гаража со компатибилни класи на намени на основните, за потребите на Центарот на културата „Григор Прличев“ во Охрид, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр.15471/1, запишана на Имотен лист бр. 918 за КО Охрид 3; КП бр.15471/2, запишана на Имотен лист бр. 88036 за КО Охрид 3; КП бр.15472, запишана на Имотен лист бр. 908 за КО Охрид 3; КП бр. 15515/1, запишана на Имотен лист бр. 102985 за КО Охрид 3; КП бр. 15515/3, запишана на Имотен лист бр. 100893 за КО Охрид 3; КП бр. 15515/4, запишана на Имотен лист бр. 102785 за КО Охрид 3; КП бр. 15515/5, запишана на Имотен лист бр. 102985 за КО Охрид 3 и дел од КП бр. 15443/1, запишана на Имотен лист бр. 1 за КО Охрид 3, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1352/2
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

780.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градби со основна класа на намена Б4 –деловни дејности и компатибилни класи на намени на основната кои е потребно да се предвидат во рамки на блокот 3 12.01, определен со Урбанистичкиот план за градска четврт 3 12, донесен со Одлука на советот на Град Скопје, број 07-6415/1 од 22.7.2015 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1353/2
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

781.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	Назив на опрема
1.	138095	Канцелариски дрвен ормар
2.	138096	Канцелариски дрвен ормар
3.	138130	Канцелариски дрвен ормар
4.	138049	Канцелариски дрвен ормар
5.	138114	Канцелариски дрвен ормар
6.	138121	Канцелариски дрвен ормар
7.	138129	Канцелариски дрвен ормар
8.	138110	Канцелариски дрвен ормар
9.	138120	Канцелариски дрвен ормар
10.	138119	Канцелариски дрвен ормар
11.	138094	Канцелариски дрвен ормар
12.	138122	Канцелариски дрвен ормар
13.	138124	Канцелариски дрвен ормар
14.	138093	Канцелариски дрвен ормар
15.	138125	Канцелариски дрвен ормар
16.	138235	Канцелариски дрвен ормар
17.	137986	Канцелариски дрвен ормар
18.	138234	Канцелариски дрвен ормар
19.	137988	Канцелариски дрвен ормар
20.	137987	Канцелариски дрвен ормар
21.	138118	Канцелариски дрвен ормар
22.	138044	Канцелариски дрвен ормар
23.	138043	Канцелариски дрвен ормар
24.	138098	Канцелариски дрвен ормар
25.	138126	Канцелариски дрвен ормар
26.	138123	Канцелариски дрвен ормар
27.	138092	Канцелариски дрвен ормар
28.	138051	Канцелариски дрвен ормар
29.	138162	Канцелариски дрвен ормар
30.	138161	Канцелариски дрвен ормар
31.	138106	Канцелариски дрвен ормар
32.	138107	Канцелариски дрвен ормар
33.	138174	Канцелариски дрвен ормар
34.	138175	Канцелариски дрвен ормар
35.	135620	Канцелариски дрвен ормар
36.	138015	Канцелариски дрвен ормар
37.	138127	Канцелариски дрвен ормар
38.	138074	Канцелариски дрвен ормар
39.	135678	Канцелариски дрвен ормар
40.	135619	Канцелариски дрвен ормар
41.	136678	Работна столица

42.	137456	Работна столица
43.	131431	Работна столица
44.	136946	Работна столица
45.	136600	Работна столица
46.	137999	Работна столица
47.	136231	Работна столица
48.	137426	Работна столица
49.	137067	Работна столица
50.	136984	Работна столица
51.	137724	Работна столица
52.	138184	Работна столица
53.	136298	Работна столица
54.	136656	Работна столица
55.	137621	Работна столица
56.	014297	Подвижна касета
57.	135668	Подвижна касета
58.	135669	Подвижна касета
59.	135671	Подвижна касета
60.	136117	Подвижна касета
61.	136120	Подвижна касета
62.	136448	Подвижна касета
63.	136608	Подвижна касета
64.	137739	Подвижна касета
65.	137891	Подвижна касета
66.	137775	Подвижна касета
67.	136175	Подвижна касета
68.	137776	Подвижна касета
69.	138024	Подвижна касета
70.	138035	Подвижна касета
71.	138036	Подвижна касета
72.	138031	Подвижна касета
73.	138173	Подвижна касета
74.	138224	Подвижна касета
75.	138240	Подвижна касета
76.	138330	Подвижна касета
77.	138331	Подвижна касета
78.	133660	Подвижна касета
79.	133658	Подвижна касета
80.	138332	Подвижна касета
81.	138333	Подвижна касета
82.	138335	Подвижна касета
83.	138336	Подвижна касета
84.	135670	Подвижна касета
85.	135667	Подвижна касета
86.	138337	Подвижна касета

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надоместок, за период од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1436/2 Претседател на Владата
10 февруари 2016 година на Република Македонија,
Скопје **Емил Димитриев, с.р.**

782.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни до-

кументации за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16), под точката 1.2. се додава нова точка 1.3 која гласи:

„1.3. Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови и урбанистичко планска документација за индустриски зони.“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1677/1 Заменик на претседателот
16 февруари 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Владимир Пешевски, с.р.

783.

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за класификација на објектите за спорт од национално и локално значење во сопственост на Република Македонија, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2016, направена е техничка грешка, поради што се додава

**ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ОД НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Кон текстот на Уредбата се доставуваат нов Прилог 1 и Прилог 2 кои се составен дел на Уредбата.

Бр. 41-251/2 Од Владата
17 февруари 2016 година на Република Македонија
Скопје

Прилог број 1

Објекти за спорт од национално значење во сопственост на Република Македонија

Реден број	Спортски објект	Адреса	Изготвен лист	КЛАСИФИКАЦИЈА
1.	СРЦ „САРАЈ“		ИЛ 9168 ИЛ 10393	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
2.	Стаза за кајак на дивини води „МАТКА“		ИЛ 531 КО МАТКА	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
3.	Спортски АЕРОДРОМ СТЕНКОВЕЦ со два хангари		ИЛ бр.971, ИЛ бр.262 ИЛ бр. 2589	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
4.	СПОРТСКА САЛА ПАРК - Струмица		ИЛ 15664, ИЛ 14040	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
5.	ФУДБАЛСКИ СТАДИОН - Струмица		ИЛ 13135, ИЛ 14211 ИЛ 5640	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
6.	РАКОМЕТНО ИГРАЛИШТЕ (отворен тип) - Струга		ИЛ 6637 и ИЛ 1515	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
7.	ПЛИВАЧКИ БАЗЕН во Струга		/	НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

Прилог број 2

Објекти за спорт од локално значење во сопственост на Република Македонија

Реден број	Спортски објект	Адреса	Имотен лист	КЛАСИФИКАЦИЈА
1.	СРЦ КАЛЕ- САЛА 1	ул. Лазар Личеноски бр.31	ИЛ 9314	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
2.	СРЦ КАЛЕ- САЛА 2	ул. Лазар Личеноски бр.31	ИЛ 9314	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
3.	ХОКЕАРСКО ИГРАЛИШТЕ - КАЛЕ	ул. Лазар Личеноски бр.31	ИЛ 9314	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
4.	ОТВОРЕН БАЗЕН - КАЛЕ	ул. Лазар Личеноски бр.31	ИЛ 9314	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
5.	РАСАДНИК	ул. Народни Херои	/	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Кисела Вода
6.	Ракометно игралиште - АРЕНА ПАРК - Скопје		/	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
7.	Фудбалско игралиште ЛОКОМОТИВА - Скопје	ул. Илинденска бб.	ИЛ 4917	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Карпош
8.	Спортска сала ДТВ Партизан Ѓорче Петров	ул. Шидска бр.14	ПЛ.9252	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Ѓорче Петров
9.	Фудбалско игралиште - МАКЕДОНИЈА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ул. Ѓуро Салај бб.	ИЛ 53258	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Ѓорче Петров
10.	Фудбалско игралиште АЛУМИНА	ул.Илинденска бб.	ИЛ 4917	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Карпош
11	Ракометно Игралиште Алумина	Бул. Октомврска револуција	ИЛ.бр.4917	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Карпош
12.	Спортски Автодром - Скопје		ИЛ 9314	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје

13.	Сојуз на спортови на Град Скопје - Градски парк	ул.Х.Цинот 12А	ИЛ 44523	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
14.	Спортска сала „Работнички“ Градски парк	Градски Парк	ИЛ 44299	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
15.	Стрелиште - КАМНИК - Скопје		/	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
16.	Спортски игралишта на РАБОТНИЧКИ - Скопје		ИЛ 48068	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
17.	Терени на Тениски клуб ЈУГ (Градски парк) - Скопје		ИЛ 9204	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
18.	Рекреативен центар за спортови на Вода КАЈАКАНУ во Градски Парк - Скопје		ИЛ 47406	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
19.	Олимписки Базен Скопје	Бул. Кочо Рацин бб	ИЛ 47527	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС град Скопје
20.	Спортска сала МАКЕДОНИЈА - Прилеп	ул.Цане Кузмановски	ИЛ 33228	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Прилеп
21.	Фудбалски стадион - Прилеп	ул.М.Пијаде	ИЛ 35279	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Прилеп
22.	Спортски комплекс МАРКОВИ КУЛИ, отворен пливачки Базен, тениски игралишта и Спортска сала	ул.Јордановски	ИЛ 33228	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Прилеп
23.	СРЦ 26 Април		ИЛ.бр.35559	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Гевгелија

24.	Спортска сала ДТВ ПАРТИЗАН	ул. Јосиф Јосифовски 66	ИЛ 1024	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Гевгелија
25.	Спортска сала ЈАСМИН - Кавадарци	ул. 7 септември	ИЛ.бр.1420	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Кавадарци
26.	ГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ СТАДИОН - Кавадарци	Место викано ПАРКОТ	ИЛ.бр.1659	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Кавадарци
27.	С. објект ДТВ Партизан - Кавадарци	ул. 7 Септември	ИЛ.бр.3885	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Кавадарци
28.	Градски Базен Делчево	Кеј на Ослободување	ИЛ.бр.1593	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Делчево
29.	Градски стадион Делчево		ИЛ.бр.1593	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Делчево
30.	Спортска сала ПАРТИЗАН - Струмица		ИЛ 6750	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Струмица
31.	Спортска сала МЛАДОСТ - Неготино	Место викано СРЦ	ИЛ 6515, ИЛ 5640, ИЛ 11849 ИЛ.бр.5952	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Неготино
32.	Спортска сала - Штип		ИЛ 1, КО Штип 3	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Штип
33.	Спортска сала - СОКОЛАНА Кратово	Ул.Гоце Делчев 66	ИЛ.бр. 229	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Кратово
34.	СТАДИОН СО ПОМОШНО ИГРАЛИШТЕ - М.Каменица	Првوماјска	ИЛ 589,	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Македонска Каменица
35.	Спортска сала ДТВ ПАРТИЗАН - К.Паланка	М.Тито 66	ИЛ 8128, ИЛ 1788	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Крива Паланка
36.	Градски Стадион Вишица	Славчо Стојменов	ИЛ 6536	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Вишица
37.	ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ - Дебар		ИЛ 4481	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Дебар
38.	Спортска сала ДГС	Ул. Велько	ИЛ.бр.4481 и 1160	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС
39.	Партизан - Дебар	Влаховиќ 66		општина Дебар
40.	Спортски аеродром со хангар - Куманово	с.Ржанонце	ИЛ.бр.167	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Куманово
41.	Базен Чаир	ул.Втора Македонска Бригада	ИЛ 3794 и ЕЛ. бр.42466	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС општина Чаир
41.	Сала ДГС Партизан Градски парк - Скопје	Ул. Јордан Хаџи Константинов Џинот 66	ИЛ 101664	ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС Град Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

784.

Врз основа на член 59-е став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ- НОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТОРОТ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на постапување на администраторот во информацискиот систем е-одоброение за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/14 и 177/14) по членот 7 се додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а

(1) Во информацискиот систем е-одоброение за градење може да се постапи доколку барателот прикачил погрешен доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште или погрешен договор за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, а од страна на надлежниот орган сеуште не е донесен управен акт.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, администраторот преку информацискиот систем го враќа предметот во фазата-прикачување на доказ за извршена уплата на надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на барателот.“

Член 2

Во членот 12 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите “или доколку при констатирање на правосилност на управниот акт, надлежниот орган прикачил несоодветен управен акт кој не се однесува на конкретниот предмет.“

Член 3

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи:

„Член 14-а

(1) Во информацискиот систем е-одоброение за градење може да се постапи доколку по прием на управен акт на второстепен орган донесен во постапка по поднесена жалба против управен акт на надлежниот орган или по прием на одлука на Управен суд донесена во постапка по поднесена тужба против управен акт на второстепен орган, од страна на надлежниот орган погрешно е констатирано дека жалбата е уважена и не е преземено управно дејствие во конкретниот предмет.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, администраторот преку информацискиот систем го враќа предметот во фазата-постапување на надлежен орган по поднесена тужба против управен акт на второстепен орган односно постапување на надлежен орган по поднесена жалба против одлука на Управен суд.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 01-2269/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

785.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Пет јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје
2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Битола
3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар
4. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, Битола, Гостивар и Куманово како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (да не се постаро од шест месеци од денот на издавањето), диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Уверение за завршена Академија за судии и јавни обвинители да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. Кеј "Димитар Влахов" бр. 4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр.08-69/1
17 февруари 2016 година
Скопје

Совет на Јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

786.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 6/2016) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас, на седницата одржана на 16.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-120/15
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, Ул. КЕЈ 13 Ноември бр.1/ГТЦ-кула 3/3, Скопје – Центар, Република Македонија,

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со природен гас

3. Датум на издавање на лиценцата:
16 февруари 2016 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
16 февруари 2026 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ- 28.06.01/16

7. Број на деловниот субјект (ЕМБС) – 7039352

8. Единствен даночен број – 4080015552130

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност Трговија со природен гас.

Како Трговија со природен гас во смисла на оваа лиценца, се смета купување на природен гас заради препродажба на други трговци, снабдувачи, производители на електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или на купувачи од странство.

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на снабдувач може да продава природен гас и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на природен гас, утврдени во правилата за пазар на природен гас. Меѓусебните права и обврски на трговецот и потрошувачот, како и обврските кон операторот на преносниот систем и/или операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат со договор.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за набавка на природен гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договори за транзит низ преносниот систем.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со природен гас носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на купувачите со кои има склучено договори;

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на природен гас кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- работи во согласност со законите и другите прописи во Република Македонија, прописите утврдени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за дистрибуција;

- работи во согласност со правилата за снабдување во поглед на доверливоста на податоците и количините на природниот гас испорачан на потрошувачите.

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос на природен гас во однос на обврските поврзани со урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните трансакции;

- им фактурира на своите купувачи за природниот гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибутивен капацитет, доколку за нивното обезбедување е овластен од страна на купувачот;

- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со важечките тарифи и мрежните правила за пренос, во случаите кога врши извоз на природен гас или транзит;

- на операторот на системот за пренос на природен гас да му достави информација за количините на природен гас и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на природен гас за природниот гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договорите за транзит низ преносниот систем.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештај на година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на природен гас во текот на извештајна година.

2. Финансиски извештаи:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

5. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и

6. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за количините на природен гас, согласно договорите за набавка и договорите за испорача на природен гас, склучени со извозникот на природниот гас, како и со своите купувачи.

- месечни извештаи за испорачани количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- информации и извештаи за трансакциите и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ _____ ГОДИНА

(Nm³)

КОРИСНИКПОТРОШУВАЧ (ИМЕ)	ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ		ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД ПОЧЕТОК НА ГОДИНА	
	ПЛАНИРАНО СОГЛАСНО ДОГОВОР	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО СОГЛАСНО ДОГОВОР	РЕАЛИЗИРАНО
I. ПОТРОШУВАЧИ				
1.				
2.				
3.				
ВКУПНО I				
II. СНАБДУВАЧ СО ПРИРОДЕН ГАС				
1.				
2.				
3.				
ВКУПНО II				
ВКУПНО (I + II)				

787.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 06/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија, на седницата одржана на 16.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија со седиште на адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-157/15
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во Република Македонија со седиште на адреса ул. Васил Главинов бр. 16 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:
16.2.2016 година

4. Датум до кога важи лиценцата:
16.2.2025 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 262.10.1/16

6. Број на деловниот субјект - 6763014

7. Единствен даночен број - 4080012526804

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните

те правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземениите обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

788.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, и 06/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 16.2.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија со електрична енергија ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Скопска бр. 15/2-4 Скопје - Центар, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-161/15
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија со електрична енергија ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Скопска бр. 15/2-4 Скопје – Центар

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

16.2.2016 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

16.2.2026 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ – 261.10.1/16

6. Број на деловниот субјект - 7065051

7. Единствен даночен број - 4080015553900

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните

те правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземениите обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

789.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 6/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.02.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент Охридски бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Шемница“ со реф. бр. 267.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Битола.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-160/15
16 февруари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент Охридски бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 263.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6755194

5. Единствен даночен број – 4002012526455

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Шемница“ со реф. бр. 267 во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
- 4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
- 5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
- 6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
- 7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
- 8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
- 9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕМНИЦА, реф. бр. 267**

- име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Шемница со реф. бр.267 со инсталирана моќност од 624 kW;
- локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
- општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2015 година,
 - година на завршеток на градба - 2016 година,
 - година на почеток на работа - 2016 година,
 - проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
- податоци за турбина:
 - тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална, Ваптех Р. Бугарија;
 - Номинални податоци:
 - Моќност: 624 kW,
 - Номинален проток: 0,47 m³/s,
 - Номинален нето пад: 150,8 m,
 - Номинална брзина: 750 min⁻¹
- Податоци за генератор:
 - Номинални податоци:
 - Моќност привидна: 780 kW,
 - Моќност активна: 624 kW,

- Номинален напон: 0.4 kV,
 - Номинална брзина: 750 min⁻¹
 - Номинален фактор на моќност: 0,8
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
 - Моќност привидна: 800 kVA,
 - Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

**ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО****790.**

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 26 точка 28 од Статутот на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, Управниот одбор на јавното претпријатие на седницата одржана на ден 29.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ

Член 1

Со оваа одлука Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево (во натамошниот текст: Јавно претпријатие) започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како јавна набавка на работи според моделот: проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби (во натамошниот текст: договор ЈПП).

Оправданоста од доделување на договор ЈПП произлегува од потребата од обезбедување на дополнителни извори на средства за финансирање на основната дејност на Јавното претпријатие, снабдување со вода за пиење.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на договорот за ЈПП се:

- поуспешно одржување на водоснабдителниот систем- РВ Студенчица;
- подобрување на квалитетот на јавната услуга и
- унапредување на заштитата на животната средина.

Член 3

Предмет на договорот за ЈПП е:

- проектирање и изградба на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби;
- стопанисување и одржување на капацитетите за флаширање на вода за комерцијални потреби и
- пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, од приватниот партнер на Јавното претпријатие, по истекот на времетраењето на договорот за ЈПП.

Член 4

Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство:

- процент на ЈПП надоместок, но не помалку од 2% од продажната цена по литар произведен производ;
- искуство во флаширање на вода и
- времетраење на договорот за јавно приватно партнерство.

Другите услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.

Член 5

Договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица за комерцијални потреби ќе се додели за период од 20 години, сметајќи од денот на неговото склучување.

Член 6

Најповолниот понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: Друштво за посебна намена), кое како приватен партнер ќе го склучи и реализира договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Формата на Друштво за посебна намена, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи меѓу најповолниот понудувач, Друштвото со посебна намена – приватниот партнер - и Јавното претпријатие ќе се определат во тендерската документација.

Член 7

Идните објекти на јавно-приватно партнерство ќе бидат сопственост на приватниот партнер до истекот на периодот од 20 години.

Член 8

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби ќе се спроведе како отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за извршување на работи во согласност со Законот за јавни набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од 240 (двеста и четириесет) дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 Евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата на средствата.

Член 10

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, формирана од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, која ќе се формира во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен повик.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок од пет дена од денот на формирање на комисијата и да ја достави на одобрување до Управниот одбор на јавното претпријатие.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби го објавува јавниот повик за доделување на јавно приватно партнерство во рок од три дена од денот на одобрување на тендерската документација.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-158/1-5/1
29 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Петар Иваноски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016029



**Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ**

СОДРЖИНА

	Стр.
1. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.....	2
2. Преглед на декларации ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	6
3. Преглед на изјави/поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република Македонија се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	7
4. Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи, а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица (рестриктивни мерки) во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	8
5. Преглед на декларации ЕУ (ЕЕАС – Брисел) и рестриктивни мерки кон кои Република Македонија не се придружи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	9
6. Преглед на изјави на обраќања у други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН – ОБСЕ, Стразбург) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година.....	10

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1924 НА СОВЕТОТ ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/101/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ бр. 314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката на 2011/101/ЗНБП на Советот од 15 февруари 2011 година за рестриктивни мерки против Зимбабве и Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве.

Член 6

Рестриктивните мерки против Зимбабве се воведуваат на неодредено време.

Член 7

Одлуката (ЗНБП) 2015/1924 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-986/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 281/10

EN

Official Journal of the European Union

27.10.2015

**COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1924
of 26 October 2015****amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 15 February 2011, the Council adopted Decision 2011/101/CFSP ⁽¹⁾.
- (2) One deceased person should be deleted from Annexes I and II to that Decision.
- (3) Decision 2011/101/CFSP should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annexes I and II to Decision 2011/101/CFSP are amended in accordance with the Annex to this Decision..

*Article 2*This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 26 October 2015.

For the Council
The President
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Council Decision 2011/101/CFSP of 15 February 2011 concerning restrictive measures against Zimbabwe (OJ L 42, 16.2.2011, p. 6).

27.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 281/11

ANNEX

- I. In Annex I to Decision 2011/101/CFSP, the entry for the following natural person is deleted from the section 'I. Persons':

Name (and any aliases)
51. MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)

- II. In Annex II to Decision 2011/101/CFSP, the entry for the following natural person is deleted from the section 'I. Persons':

Name (and any aliases)
41. MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2015/1924 НА СОВЕТОТ

од 26 октомври 2015 година

**за изменување на Одлука 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против
Зимбабве**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,
со оглед на тоа што:

- (1) На 15 февруари 2011 година, Советот ја донесе Одлука 2010/101/ЗНБП⁽¹⁾.
- (2) Едно починато лице треба да се отстрани од Анекси I и II кон наведената одлука.
- (3) Затоа, Одлука 2011/101/ЗНБП треба соодветно да се измени,
ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекси I и II кон Одлука 2011/101/ЗНБП се изменуваат во согласност со Анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа регулатива влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Луксембург, 26 октомври 2015 година.

За Советот

Претседател

Ф. МОГЕРИНИ

¹ Одлука 2011/101/ЗНБП на Советот од 15 февруари 2011 година за рестриктивни мерки против Зимбабве (Сл. весник L 42, 16.2.2011 година, стр.6).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

I. Во Анекс I кон Одлука 2011/101/ЗНБП, записот на следново физичко лице се брише од оддел „I. Лица“:

Име (и псевдоними доколку има)
51. МИЦИ, Амос Бернард (Мугенва)

II. Во Анекс II кон Одлука 2011/101/ЗНБП, записот на следново физичко лице се брише од оддел „I. Лица“:

Име (и псевдоними доколку има)
41. МИЦИ, Амос Бернард (Мугенва)

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

2.

Прилог 1

ПРЕГЛЕД
на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија
се придржуи во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година

1.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the anniversary of the downing of Malaysian Airlines flight MH17 (published on 17 July 2015). Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ по повод годишнината од соборувањето на летот на Малезија Ерлајнс МХ17 (17. 07.2015)
2.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the occasion of the Day of International Criminal Justice (published on 17 July 2015) Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ во име на ЕУ по повод Денот на меѓународната кривична правда (17 јули 2015)
3.	Declaration by the High Representative on behalf of the EU following Presidential election in Burundi (published on 23 July 2015) Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ по претседателските избори во Бурунди (23 јули 2015)
4.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the occasion of the International Day of the World's Indigenous Peoples (published on 09 August 2015) Декларација на Високиот претставник во име на ЕУ по повод меѓународниот ден на домородните народи во светот (9 август 2015)
5.	EU Statement delivered at the Conference of the States Parties to the Arms Trade Treaty (24 August 2015) Изјава на ЕУ дадена на Конференцијата на земјите членки на Договорот за трговија со оружје (24 август 2015)
6.	EU Statement delivered at the Missile Technology Control Regime Plenary meeting Rotterdam, 5-9 October 2015 Изјава на ЕУ дадена на Пленарната сесија за Контролниот режим за технологијата за проектили (Ротердам 5-9 октомври 2015)
7.	Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union in support of the reform efforts of the Iraqi government (published on 05 October 2015) Декларација на Високиот претставник на ЕУ за поддршка на реформските напори на ирачката влада (5 октомври 2015)
8.	Joint Declaration by the European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, on behalf of the EU, and the Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland, on the European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2015. Декларација на Високиот претставник на ЕУ Федерика Могерини во име на ЕУ и Генералниот секретар на Советот на ЕУ, Тјорбјорн Јагланд по повод европскиот и светскиот ден против смртната казна (10.10.2015)
9.	Declaration by the High Representative for Foreign and Security Policy, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the occasion of the signing of a Nationwide Ceasefire Agreement in Myanmar/Burma published on 15 October 2015. Декларација на Високиот претставник на ЕУ Федерика Могерини во име на ЕУ по повод потпишувањето на Националниот договор за прекин на огнот во Бурма/Мијанмар (15. 10. 2015)
10.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on the occasion of the international day to end impunity for crimes against journalists: Декларација на Високиот претставник на ЕУ во име на ЕУ по повод меѓународниот ден за прекин на неказнивоста за кривични дела против новинарите (13. 11. 2015)
11.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on constitutional review in Rwanda Декларација на Високиот претставник на ЕУ во име на ЕУ за уставната ревизија во Руанда
12.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on Human Rights Day, 10 December 2015 Декларација на Високиот претставник на ЕУ во име на ЕУ по повод Денот на човековите права, 10 декември 2015
13.	Declaration by the High Representative Federica Mogherini on behalf of the EU on the signature of the Libya Political Agreement: Декларација на Високиот претставник на ЕУ во име на ЕУ по повод потпишување на Политичкиот договор во Либија

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

3.

Прилог 2**ПРЕГЛЕД**

на изјави/ поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои
Република Македонија се придружи во периодот
1 јули - 31 декември 2015 година

1.	Submission by Luxembourg and EC on behalf of EU and its Member states on the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP): Workstream 2 – Enhancing pre-2020 mitigation ambition Поднесок на Луксембург и ЕК во име на ЕУ и земјите членки за Ад хок работната група за Дурбанската платформа за зајакната активност (АДП) (август 2015)
2.	Submission by Luxembourg and EC on behalf of EU and its Member states: Forum and work programme on the impact of the implementation of response measures Поднесок на Луксембург и ЕК во име на ЕУ и земјите членки: Форумот и работната програма за влијанието на имплементацијата на мерките за одговор (септември 2015)
3.	Submission by Luxembourg and EC on behalf of EU and its Member states: Views and recommendations on the elements to be taken into account in developing guidance to the Global Environment Facility and the Green Climate Fund Поднесок на Луксембург и ЕК во име на ЕУ и земјите членки: ставови и препораки за елементите кои треба да се земат во предвид при развивање на насоките за Зелениот климатски фонд (септември 2015)
4.	EU statement delivered in Bonn on the eleventh part of the second session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (19 October 2015) Воведна изјава на ЕУ дадена во Бон за еднаесеттиот дел од втората сесија на Ад хок работната група за Дурбанската платформа за зајакната акција (19 октомври 2015)
5.	EU closing statement delivered in Bonn on the eleventh part of the second session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (23 October 2015) Завршна изјава на ЕУ дадена во Бон за еднаесеттиот дел од втората сесија на Ад хок работната група за Дурбанската платформа за зајакната акција (23 октомври 2015)
6.	6 EU statements delivered during the COP 21 in Paris - Opening statement - The twelfth part of the second session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP 2-12) (Paris, 29 November 2015) - Joint COP 21/CMP 11 opening statement (Paris, 30 November 2015); - Opening statement on behalf of the EU and its Member states: The forty-third session of the of the Subsidiary Body for Implementation (SBI 43) Paris, 1 December 2015 - Opening statement on behalf of the EU and its Member states: The forty-third session of the of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 43) Paris, 1 December 2015 - Statement on behalf of the EU and its Member states: The forty-third session of the of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (Paris, 4 December 2015) - Statement on behalf of the EU and its Member states: The forty-third session of the of the Subsidiary Body for Implementation Paris, 4 December 2015 - Closing remarks by the EU and its Member states: The twelfth part of the second session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP 2-12) Paris, 5 December 2015 - Opening statement for the High-level segment of the twenty-first sessions of the Conference of the Parties and the eleventh session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol delivered by Carole Djeschbourg and Miguel Arias Cañete on behalf of the European Union and its Member States Paris, 7 December 2015

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4.

Прилог 3**ПРЕГЛЕД**

на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружи,
а од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините
правни и физички лица (рестриktivни мерки) во периодот 1 јули - 31
декември 2015 година

1.	Council Implementing Decision (CFSP) 2015/973 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria. Одлука 2015/973/CFSP за имплементирање на Одлуката на Советот бр. 2013/255/CFSP во врска со рестриktivните мерки против Сирија
2.	Council Implementing Decision (CFSP) 2015/1142 implementing Council Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus. Одлука 2015/1142/CFSP за имплементирање на Одлуката на Советот бр. 2012/642/CFSP во врска со рестриktivните мерки против Белорусија
3.	Council Decision (CFSP) 2015/1066 amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea. Одлука на Советот бр. 2015/1066/CFSP за измена на одлуката 2013/183/CFSP која се однесува на рестриktivни мерки кон Демократската Народна Република Кореја
4.	Council Decision (CFSP) 2015/1763 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi. Одлука на Советот бр. 2015/1763/CFSP која се однесува на рестриktivни мерки во врска со ситуацијата во Бурунди
5.	Council Decision (CFSP) 2015/1925 amending Decision 2010/573/CFSP concerning restrictive measures against the leadership of the Transnistrian region of the Republic of Moldova. Одлука на Советот бр. 2015/1925/CFSP за измена на одлуката 2010/573/CFSP која се однесува на рестриktivни мерки против раководството на регионот на Транснистрија во Република Молдова
6.	Council Decision (CFSP) 2015/1923 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea. Одлука на Советот (CFSP) 2015/1923 за измена на Одлуката 2010/638/CFSP која се однесува на рестриktivни мерки против Република Гвинеја

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

5.

Прилог 4

ПРЕГЛЕД
на декларации на ЕУ (ЕЕАС - Брисел) и рестриктивни мерки кон кои
Република Македонија не се придружи
во периодот 1 јули - 31 декември 2015 година

1.	Council Decision (CFSP) 2015/876 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine. Одлука на Советот бр. 2015/876/ CFSP за измена на Одлуката 2014/119/CFSP која се однесува на рестриктивни мерки насочени кон одредени лица, правни лица и тела во однос на состојбата во Украина.
2.	Council Decision (CFSP) 2015/971 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. Одлука на Советот 2015/971/CFSP со која се изменува Одлуката на Советот бр. 2014/512/CFSP која се однесува на рестриктивни мерки заради активностите на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина
3.	Council Decision (CFSP) 2015/1524 amending Council Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Одлука на Советот број 2015/1524/CFSP за измена на Одлуката 2014/145/CFSP која се однесува на рестриктивни мерки заради активностите кои ги поткопуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина или претставуваат закана по истите
4.	Council Decision (CFSP) 2015/1781 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine. Одлука на Советот бр. 2015/1781/ CFSP за измена на Одлуката 2014/119/CFSP која се однесува на рестриктивни мерки насочени кон одредени лица, правни лица и тела во однос на состојбата во Украина
5.	Council Decision (CFSP) 2015/1764 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine. Одлука на Советот 2015/1764/CFSP со која се изменува Одлуката на Советот бр. 2014/512/CFSP која се однесува на рестриктивни мерки заради активностите на Русија за дестабилизација на ситуацијата во Украина

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

6.

Прилог 5**ПРЕГЛЕД**

на

изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева,
Виена ОН-ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има
придружено во периодот 1 јули – 31 декември 2015 година

ОБСЕ – Виена

	Постојан совет на ОБСЕ
1.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
2.	Изјава на ЕУ за регионалната динамика на трговија со оружје низ призма на граничната безбедност во Медитеранот
3.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на МНР на Германија Frank-Walter Steinmeier
4.	Изјава на ЕУ за ослободувањето на белорускиот бранител на човекови права Ales Bialiatski
5.	Изјава на ЕУ за терористичките напади во Франција, Тунис, Кувајт и Египет
6.	Изјава на ЕУ за Извештајот на надворешниот Ревизор и за Годишниот извештај на Ревизорската комисија
7.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и залогите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
8.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
9.	Изјава на ЕУ за правото за слободни мирни собири во Ерменија
10.	Изјава на ЕУ за политички плурализам во Таџикистан
11.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шефот на Специјалната набљудувачка мисија на ОБСЕ во Украина, амб. Аракан
12.	Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства A. Thors
13.	Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Шефот на Мисијата на ОБСЕ на Косово, Andrey Sorokin
14.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
15.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
16.	Изјава на ЕУ за комеморацијата на Сребреница
17.	Изјава на ЕУ за 32-та рунда на Женевските разговори
18.	Изјава на ЕУ за спроведување на Законот за непожелни организации во Русија
19.	Изјава на ЕУ за последните случувања по должината на административна граница со Јужна Осетија
20.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
21.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
22.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањата на Генералниот секретар на Советот за соработка на држави во кои се зборува турски јазик, Hasanov и Секретарот на ПС на држави во кои се зборува турски јазик Асанов
23.	Изјава на ЕУ за политиката на вработување во ОБСЕ
24.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

25.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шефот на Специјалната набљудувачка мисија на ОБСЕ во Украина, амб. Аракан
26.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
27.	Изјава на ЕУ за човечките права во Азербејџан
28.	Изјава на ЕУ за слободата на мирен собир во Руската федерација.
29.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
30.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Годишниот извештај на Генералниот секретар на ОБСЕ, со оценка за имплементација на Акцискиот план за унапредување на родовата еднаквост од 2004 година
31.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањата на амб. Jean-Claude Schlumberger, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Косово
32.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
33.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
35.	Изјава на ЕУ за ослободување на политички затвореници во Белорусија
36.	Изјава на ЕУ за притворањето на Khadija Ismayilova во Азербејџан
37.	Изјава на ЕУ за киднапирањето на естонски полициски службеник
38.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Проект координаторот во Украина
39.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Директорот на Центарот за превенција на конфликти
40.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
41.	Изјава на ЕУ во врска со Контакт групата за Азија
42.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
43.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
44.	Изјава на ЕУ за Имплементација на мандатот на ОДИХР во врска со претстојните избори во Азербејџан
45.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Специјалниот претставник на ОБСЕ во Украина, амб. Martin Sajdik
46.	Изјава на ЕУ за ослободувањето на естонски полициски службеник
47.	Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
48.	Изјава на ЕУ за парламентарните избори во Киргистан
49.	Изјава на ЕУ за актуелните настани во Киргистан
50.	Изјава на ЕУ за смртната казна во САД
51.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
52.	Изјава на ЕУ за Нагорно Карабах
53.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на ГС Заниер за предлог буџетот за 2015 година
54.	Изјава на ЕУ за скалата на контрибуции
55.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештаите на Претседавачите на трите комитети
56.	Изјава на ЕУ за терористичките напади во Турција

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

57.	Изјава на ЕУ за претседателските избори во Белорусија
58.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
59.	Изјава на ЕУ за светскиот ден против смртната казна
60.	Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Претставникот на ОБСЕ во Молдова
61.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на ко-претседавачите на меѓународните Женевски разговори
62.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Координаторот на ОБСЕ за активности во областа на економијата и животната средина
63.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
64.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
65.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Директорот на ОДИХР Link
66.	Изјава на ЕУ за придонес на ОБСЕ за заштита на националните малцинства
67.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на министерот за надворешни работи на Бугарија, Даниел Митов и генералниот секретар на Советот за регионална соработка, Горан Свилановиќ
68.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
69.	Изјава на ЕУ за локалните избори во Украина
70.	Изјава на ЕУ за настаните во Црна Гора
71.	Изјава на ЕУ за процесот на реформи во Украина
72.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
73.	Изјава на ЕУ за светскиот ден против насилството врз новинарите
74.	Изјава на ЕУ за улогата на ОБСЕ во Азербејџан
75.	Изјава на ЕУ за парламентарните избори во Турција
76.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањата на шеф на Мониторинг мисијата на ОБСЕ, амбасадорот Ertugul Arakan, и специјалниот претставник на претседавачот на ОБСЕ во Украина, амбасадорот Sajdik
77.	Изјава на ЕУ како одговор на обраќањата тројцата претставници на претседавачот на ОБСЕ за борба против нетолеранцијата и дискриминацијата

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

78.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
79.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Ко-претседавачите на Групата од Минск
80.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на шефот на Канцеларијата на ОБСЕ во Бишкек и Директорот на Академијата на ОБСЕ во Бишкек
81.	Изјава на ЕУ за терористичките напади во Париз
82.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Претседателот на Парламентарното собрание на ОБСЕ
83.	Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства A. Thors
84.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
85.	Изјава на ЕУ за Исламската партија во Таџикистан
86.	Интерпретативна изјава на ЕУ согласно параграф IV.1 (A) 6 од Деловникот (Rules of Procedure) на ОБСЕ.
87.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Претставникот на слобода на медиумите на ОБСЕ Mijatovic
88.	Изјава на ЕУ за смртната казна во Белорусија
	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
89.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
90.	Изјава на ЕУ за денот против насилство врз жените
91.	Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шеф на набљудувачката мисија на ОБСЕ на двата гранични премини (РФ/Украина)
92.	Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложите на ОБСЕ од страна на Руската федерација и ситуацијата во Украина
93.	Изјава на ЕУ за денот на човекови права
94.	Изјава на ЕУ за престанок на смртната казна во Монголија
95.	Изјава на ЕУ за скалата на контрибуции
96.	Изјава на ЕУ за актуелната агресија на Руската федерација на Украина
97.	Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
98.	Изјава на ЕУ за меѓународните Женевски разговори
99.	Изјава на ЕУ за активностите на хуманата димензија на ОБСЕ

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	Форум за безбедносна соработка
100.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Mr. Bard Glad Pedersen, државен секретар во МНР на Норвешка
101.	Изјава на ЕУ за безбедносната состојба во Украина
102.	Изјава на ЕУ за трговијата со оружје
103.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
104.	Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
105.	Изјава на ЕУ за контрола на конвенционалното вооружување и градење мерки за доверба
	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Изјава на ЕУ за ескалација на насилствата во Турција
	Изјава на ЕУ за РСБ на ОН 1540
106.	Изјава на ЕУ за миграциите
107.	Изјава на ЕУ за полова еднаквост во воените сили
108.	Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Потполковник Napiontek, претставник на ОБСЕ во Латвиско-Руската Заедничка комисија
109.	Изјава на ЕУ за воените доктрини
110.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
111.	Изјава на ЕУ за нордиската соработка во одбраната
	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Изјава на ЕУ поврзана со годишните дискусии за имплементација на Кодот за однесување на ОБСЕ за воено-политичките аспекти на безбедноста
	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФИзјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина Изјава на ЕУ на затварањето на состанокот за проценка на имплементацијата на политиките на ОБСЕ за мало и лесно оружје и залихи на конвенционална муниција

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

112.	Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФИзјава на ЕУ за мало и лесно оружје и нови технологииИзјава на ЕУ за човековите права во воените сили и Жени, Мир и Безбедност
113.	Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФИзјава на ЕУ за Договорот за членот IV Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
114.	Изјава на ЕУ за борбата против транснационалните закани во медитеранскиот регион
115.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
116.	Изјава на ЕУ за исходот од МС Белград
117.	Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
	Останати изјави (МС Белград, Состанок на ОБСЕ за имплементација на политиките од хуманата димензија (HDIM), Состанок на ОБСЕ за имплементација на политиките на економијата и животната средина (EEDIM), итн)
118.	ЕУ изјава на отварањето на на 23-от Форум за економија и животна средина
119.	ЕУ изјава на затворањето на на 23-от Форум за економија и животна средина
120.	Воведна изјава на ЕУ – HDIMI и Изјава на ЕУ - 1 сесија на HDIM
121.	Изјава на ЕУ – 2 сесија на HDIM
122.	Изјава на ЕУ - 4 сесија на HDIM
123.	Изјава на ЕУ - 5 сесија на HDIM
124.	Изјава на ЕУ – 6 сесија на HDIM
125.	Изјава на ЕУ – 8 сесија на HDIM
126.	Изјава на ЕУ – 9 сесија на HDIM
127.	Изјава на ЕУ – 10 и 11та сесија на HDIM
128.	Изјава на ЕУ - 12 сесија на HDIM
129.	Изјава на ЕУ – 13 сесија на HDIM
130.	Изјава на ЕУ – 14 сесија на HDIM
131.	Изјава на ЕУ – 15 сесија на HDIM
132.	Изјава на ЕУ – 16 сесија на HDIM
133.	Изјава на ЕУ – 17 сесија на HDIM
134.	Изјава на ЕУ – 18 сесија на HDIM

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

135.	Завршна изјава на ЕУ – HDIM
136.	Изјава на ЕУ на Министерската конференција на ОБСЕ со Медитеранските земји и Изјава за интер-религиски дијалог на Министерската конференција на ОБСЕ со Медитеранските земји
137.	Изјава на ЕУ – 2 сесија MC Белград
138.	Завршна изјава на ЕУ – MC Белград

ОН Виена

Преглед на изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ кон кои Република Македонија се има придружено во рамките на Меѓународната агенција за атомска енергија – IAEA, Подготвителната комисија на Организацијата за сеопфатна забрана на нуклеарни проби – CTBTO, Канцеларијата на ОН за дрога и криминал – UNODC и Организацијата на Обединетите нации за индустриски развој - UNIDO - во периодот од 1 јули - 31 декември 2015 година	
1.	Изјава на ЕУ дадена за време на 48-ата пленарна сесија на Работната група Б на Подготвителната комисија на CTBTO
2.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), Верификација и мониторинг во Исламска Република Иран
3.	Изјава на ЕУ дадена за време на 25-тата заедничка пленарна сесија на Работната група А и Работната група Б на Подготвителната комисија на CTBTO
4.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 3) Јакнење на активностите на Агенцијата поврзани со нуклеарната, радијационата, транспортната и безбедноста на отпадот
5.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 4) Нуклеарна безбедност: Извештај за нуклеарна безбедност 2015
6.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5) Јакнење на активностите на Агенцијата поврзани со нуклеарната наука, технологија и апликации
7.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т.6) Акција за терапија против рак
8.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 7б) Примена на заштитните мерки во Демократска Народна Република Кореја
9.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 7ц) Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје и соодветните услови согласно Резолуциите на Советот за безбедност на ОН, во Исламската Република Иран
10.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 7д) Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје во Сиријската Арапска Република

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

11.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 8) Имплементација на Акциониот план за нуклеарна сигурност на Меѓународната агенција за атомска енергија
12	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 8) Разно
13.	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 6а: Тековна примена на начелото на соодветна пресметка и насоки за нејзина примена 2016-2017
14	Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 21) За нуклеарните капацитети на Израел
15.	Изјава на ЕУ дадена за време 59-тата Генерална конференција на ИАЕА
16.	Изјава на ЕУ дадена за време на Конвенцијата на Страните на ОН против корупција во Санкт Петербург
17	Изјава на ЕУ за цивилното општество, дадена за време на Конвенцијата на Страните на ОН против корупција во Санкт Петербург
19	Изјава на ЕУ дадена за време на 45-ата пленарна сесија на Подготвителната комисија на СТВТО
20.	Изјава на ЕУ дадена по повот отварањето на 16-тата сесија на Генералната конференција на УНИДО
21.	Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5д) Нуклеарна верификација: Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје во Сириската Арапска Република
22.	Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5б) Нуклеарна верификација: Примена на заштитните мерки во Демократска Народна Република Кореја
23.	Изјави на ЕУ дадени за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 6) Разно
24.	Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5д) Нуклеарна верификација: Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје и соодветните услови согласно Резолуциите на Советот за безбедност на ОН, во Исламската Република Иран
25.	Изјава на ЕУ за посебен сегмент на подготовките за УНГА Специјалната сесија на Генералното собрание на ОН за проблемот со дрогата
26.	Изјава на ЕУ дадена за време на декемвриската сесија на Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија, минати и исни предизвици во нуклеарната програма на Исламската Република Иран

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Совет на Европа-Стразбург

Изјава на ЕУ за киднапирањето од страна на РФ на естонски полициски
службеник;
Изјава на ЕУ по повод XII-от консолидиран извештај на Генералниот
секретар за конфликтот во Грузија

Обединети нации-Њујорк

01.07.2015 EU Statement – United Nations World Summit on Information Society +10: First Preparatory Meeting
Изјава на ЕУ – Светски самит на ОН за информатичко општество +10: Прв подготвителен состанок;
06.07.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: UN Alliance of Civilizations Culture of peace
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Алијанса на цивилизации на културата на мирот на ОН;
14.07.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Open-ended Working Group on Ageing on existing international framework on the human rights of older persons
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Отворена работна група за постоечката меѓународна рамка за човековите права на постарите лица;
20-22.07.2015 EU Statement – United Nations ECOSOC: Coordination and Management Meeting
Изјава на ЕУ – Економски и социјален совет на ОН, ECOSOC: Состанок за координација и управување;
23.07.2015 EU Statement – United Nations Security Council: Situation in the Middle East, including the Palestinian question
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ОН: Состојбата на Блискиот Исток, вклучително и палестинското прашање;
30.07.2015 EU Statement – United Nations Security Council: Challenges facing Small Island Developing States
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ЕУ: Предизвиците со кои се соочуваат малите островски земји во развој;
18.08.2015 EU Statement – United Nations Security Council: Maintenance of international peace and security - Regional organizations and contemporary challenges of global security
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Одржување на меѓународниот мир и безбедност - Регионалните организации и современите предизвици на глобалната безбедност;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

24.08.2015 EU Statement - United Nations Security Council: Arria Formula Open Meeting on Vulnerable groups in conflict: ISIL's targeting of LGBT individuals
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ОН: Отворена седница во врска со ранливите групи зафатени во конфликт, во Arria формат: таргетирање од страна на ИСИЛ на ЛГБТ индивидуалци;
08.09.2015 EU Statement - Informal interactive dialogue on the Secretary-General's Report on the Responsibility to Protect
Изјава на ЕУ – Неформален интерактивен дијалог за Извештајот на Генералниот секретар за одговорноста за заштита;
10.09.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: International Day against Nuclear Tests
Изјава на ЕУ – Генерално Собрание на ОН: Меѓународен ден против нуклеарни проби;
17.09.2015 EU Statement – United Nations Security Council: Debate on UNAMA (Afghanistan)
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ОН : Дебата за мисијата на ОН во Авганистан (UNAMA);
29.09.2015 EU Statement by HR/VP Mogherini – Ninth Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Изјава на високиот претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика/заменик претседател на комисијата, Могерини - Деветта конференција за олеснување на стапувањето во сила на договорот за сеопфатна забрана на нуклеарните проби;
06.10.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Social Development
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Социјален развој;
08.10.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Crime Prevention, Criminal Justice and International Drug Control
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Превенција на криминалот, Кривична правда и Меѓународна контрола на наркотици;
08.10.2015 Déclaration au nom de l'UE auprès des Nations Unies Débat du Conseil de Sécurité sur la situation en Haïti (MINUSTAH)
Изјава на ЕУ - Дебата во Советот за безбедност на ОН за ситуацијата во Хаити (мисија на ОН во Хаити – MINUSTAH);
08.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Scale of Assessment for expenses of UN and UN Peacekeeping Operations
Изјава на ЕУ - Петти комитет на ОН: Скала на проценка за трошоците на ОН и на мировните операции на ОН;
08.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Organisation of Work
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Организација на работењето;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

08.10.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: General Debate
Изјава на ЕУ - Прв комитет на ОН: Генерална дебата;
09.10.2015 EU Statement – United Nations 2nd Committee: Working methods
Изјава на ЕУ - Втор комитет на ОН: Работни методи;
12.10.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Peace Operations Review
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Преглед на мировните операции;
12.10.2014 EU Statement - United Nations 3rd Committee: Advancement of Women
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Унапредување на жените;
12.10.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Measure to Eliminate International Terrorism
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Мерки за елиминирање на меѓународниот тероризам;
12.10.2015 EU Statement – United Nations 2nd Committee: Operational Activities
Изјава на ЕУ - Втор комитет на ОН: Оперативни активности;
12.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Proposed Programme Budget 2016-17
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Предлог програма за буџетот 2016-17;
13.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Office of Internal Oversight Services
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Канцеларија за услуги за внатрешна контрола;
13.10.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Reports of ICTY, ICTR and Residual Mechanism
Изјава на ЕУ – Генерално Собрание на ОН: Извештаи на меѓународниот трибунал за поранешна Југославија – ICTY, меѓународниот трибунал за Руанда – ICTR и преостанатиот механизам;
14.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Board of Auditors
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Одбор на ревизори;
14.10.2015 Déclaration au nom de l'UE auprès des Nations Unies: 6ième Commission: L'état de droit aux niveaux national et international
Изјава на ЕУ - Шестти комитет на ОН: Владеењето на правото на национално и на меѓународно ниво;
15.10.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Rights of the Child
Изјава на ЕУ - Трет комитет на ОН: Права на детето;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

15.10.2014 EU Statement – United Nations 4th Committee: Question on Western Sahara
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Прашањето на Западна Сахара;
16.10.2015 EU Statement - United Nations 6th Committee: Criminal Accountability of UN officials
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Кривична одговорност на официјални претставници на ОН;
16.10.2015 - EU Statement – United Nations 4th Committee: Assistance in Mine Action
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Помош за акција против мините;
19.10.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Rights of Indigenous Peoples
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Правата на домородните народи;
22.10.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Special Committee on the Charter
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Специјален комитет за Повелбата на ОН;
22.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Financial Situation of the UN
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Финансиската состојба на ОН;
22.10.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: Other Weapons of Mass Destruction
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Други оружја за масовно уништување;
22.10.2015 EU Statement – United Nations 1st and 4th Committees: Space Security and Sustainability
Изјава на ЕУ - Прв и Четврти Комитет на ОН: Безбедност на вселената и одржливост;
23.10.2015 EU Statement – United Nations General Assembly – 70th Anniversary of the UN Charter
Изјава на ЕУ - ГС на ОН: 70-ет години од Повелбата на ОН;
23.10.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: Thematic Discussion on Outer Space
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Тематска дискусија за вселената;
23.10.2015 EU Statement – United Nations 4th Committee: Effects of Atomic Radiation
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН : Ефекти на радијацијата;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

26.10.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: Conventional Weapons
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Конвенционално оружје;
26.10.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Administration of Justice at the UN
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Спроведување на правдата во ОН;
27.10.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: Disarmament Machinery
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Процес на разоружување;
27.10.2015 UE Explication de vote – Nations Unies Assemblée générale - le blocus imposé à Cuba par les États-Unis
Изјава на ЕУ - објаснување за гласањето на резолуција во Генерално Собрание на ОН: неопходноста од ставање крај на економската, комерцијална и финансиска блокада наметната на Куба од страна на САД;
27.10.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Global Service Delivery Model
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Моделот на глобалниот сервис за доставување на услуги;
02.11.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Elimination of racism
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Елиминација на расизмот;
02.11.2015 EU Statement – United Nations 1st Committee: Before the vote on Cluster 1 (Nuclear Weapons)
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН: Објаснување пред гласањето за првиот кластер (Нуклеарно оружје);
03.11.2015 EU Statement – United Nations 4th Committee: Comprehensive Review of Peacekeeping Operations
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Сеопфатен преглед на мировните операции;
03.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Revitalization of the General Assembly
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Ревитализација на Генералното Собрание на ОН;
03.11.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Report of the High Commissioner for Refugees
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН: Извештај на високиот комесар на ОН за бегалци;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

04.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Promotion and Protection of Human Rights
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Промоција и заштита на човековите права;
04.11.2015 Statement on behalf of the EU - the 6th United Nations Commission agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of the Treaties
Изјава во име на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Договори и последователната пракса во однос на толкувањето на договорите;
04.11.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Customary International Law
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Обичајно меѓународно право;
05.11.2015 EU Statement – United Nations 3rd Committee: Promotion and Protection of Human Rights
Изјава на ЕУ – Трет Комитет на ОН: Промоција и заштита на човековите права;
05.11.2015 Déclaration au nom de l'UE - Nations Unies à l'Assemblée générale - le rapport de la Cour pénale internationale
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Извештај на Меѓународниот кривичен суд;
09.11.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Provisional application of treaties
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Привременото спроведување на договорите;
09.11.2014 EU Statement – United Nations 4th Committee: UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН: Агенција на ОН за работа и помош на палестинските бегалци (UNRWA);
10.11.2014 EU Statement – United Nations Security Council: Debate on Bosnia and Herzegovina
Изјава на ЕУ - Совет за безбедност на ОН: Дебата за состојбата во Босна и Херцеговина;
10.11.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: UN Common System
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Општ систем на ОН;
11.11.2015 EU Statement - UN General Assembly 4th Committee: Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ГС на ОН: Извештај на Специјалната комисија за истражување на практиките на Израел кои влијаат врз човековите права на палестинскиот народ;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

16.11.2015 EU Statement – United Nations 6th Committee: Relations with the Host Country
Изјава на ЕУ - Шестти Комитет на ОН: Односите со земјата домаќин (САД);
16.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Report of the Human Rights Council
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Извештај на Советот за човекови права;
17.11.2015 EU Statement – United Nations Security Council: Security, development and the root causes of conflict
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ОН: Безбедност, развој и основни причини кои произведуваат конфликт;
17.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Report of the International Atomic Energy Agency
Изјава на ЕУ – Генерално Собрание на ОН: Извештај на Меѓународната агенција за атомска енергија - IAEA;
17.11.2015 - EU Statement – United Nations 5th Committee: Information and Communications Strategy for the UN
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Информациска и комуникациска стратегија за ОН;
17.11.2015 EU Statement - United Nations 5th Committee: Strategic Heritage Plan
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Стратешки план за културно наследство;
19.11.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Enterprise Resource Planning UMOJA
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Планирање на ресурси за системот за компјутерски менаџмент во ОН (UMOJA);
23.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Question of Palestine
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Прашањето за Палестина;
25.11.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions - ACABQ Conditions of Service
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Услови за користење на услугите на Советодавниот комитет за административни и буџетски прашања на ОН (ACABQ);
30.11.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Situation in Afghanistan
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Состојбата во Авганистан;

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

08.12.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Law of the Sea, Sustainable Fisheries
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Право на морето, Одржливо рибарство;
10.12.2015 EU Statement – United Nations General Assembly: Strengthening the emergency humanitarian assistance of the UN
Изјава на ЕУ - Генерално Собрание на ОН: Зајакнување на итната хуманитарна помош на ОН;
11.12.2015 EU Statement – United Nations: Informal meeting on transparency, efficiency and accountability of the Office of the President of the General Assembly
Изјава на ЕУ - ОН: Неформален состанок во врска со транспарентноста, ефикасноста и одговорноста на Канцеларијата на Претседателот на Генералното Собрание на ОН;
11.12.2015 EU Statement – United Nations: High Level Meeting on 20th Anniversary of World Summit for Social Development
Изјава на ЕУ - ОН: Состанок на високо ниво во врска со дваесет годишнината од Светскиот самит за социјален развој;
15.12.2015 EU Statement – United Nations 5th Committee: Revised Estimates Financing for development - FFD and 2030 Agenda
Изјава на ЕУ - Петти Комитет на ОН: Ревидирани проценки за финансирање за развој – FFD и пост 2015-та развојна агенда насловена: “трансформирање на нашиот свет: 2030 Агенда за одржлив развој”;
21.12.2015 EU Statement – United Nations Security Council: UNAMA (Afghanistan)
Изјава на ЕУ – Совет за безбедност на ОН: Мисија на ОН во Авганистан – UNAMA.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Обединети нации-Женева

HRC - Совет за човекови права на ОН (СЧП)

СЧП 30

14/09/15 – Точка 2: Извештај на ВКЧП за неговата работа помеѓу две сесии

17/09/15 – Точка 3: Промоција и заштита на сите ЧП, цивилни, политички, економски, социјални и културни, вклучувајќи го и правото за развој

22/09/15 – Точка 5: Механизми за заштита на ЧП

25/09/15 – Точка 6: Универзален периодичен преглед на Советот за ЧП на ОН

28/09/15 – Точка 8: Следење на напредокот и примена на Декларацијата и Програмата за акција од Виена

29/09/15 – Точка 9: Расизам, расна дискриминација, ксенофобија и други форми поврзани со нетолеранција

01/10/15 – Точка 2/10: Генерална дебата за поднесени извештаи на ВКЧП, генсек на ОН

24-та Специјална сесија

17/12/15 – Декларација на ЕУ за состојбите со човековите права во Бурунди

UNHCR

06/10/15 – ВКБ на ОН – Дискусија за бегалците од Авганистан на сегментот на високо ниво

05/10/15 – УНХЦР - 66-та сесија на ИК – Генерална дебата – Точка 3

CD - Конференција за разоружување

10/08/15 – Конвенција за забрана на биолошко оружје – состанок на експерти - Генерална дебата

11/11/15 – 17-та годишна конференција на земјите страни на изменетиот Втор протокол на Конвенцијата за некои видови на конвенционално оружје – генерална дебата

12/11/15 – Состанок на земјите страни на Конвенцијата за забрана на некои видови на конвенционално оружје – генерална дебата

01/12/15 – 14-ти состанок на земјите страни на Конвенцијата против пешадиски мини – за Универзализација на Конвенцијата

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

02/12/15 - 14-ти состанок на земјите страни на Конвенцијата против пешадиски мини дебата за Помош на жртви

02/12/15 - 14-ти состанок на земјите страни на конвенцијата против пешадиски мини дебата за точката околу - Меѓународна соработка и помош

17/12/15 - Состанок на земји страни на Конвенцијата за борба против биолошкото оружје - Генерална дебата

ILO - Меѓународна организација за труд
Управно тело 325-та сесија

03/11/15 – ПОЛ 4 – Тема од критично значење: зајакнување на почитување на правилата за работно место со инспекции

04/11/15 – ПОЛ 1.2 – Формализација на неформалната економија: следење на резолуцијата поврзана со напорите да се олесни транзицијата од неформална кон формална економија

04/11/15 – ПОЛ 1.1 – Формализација на неформалната економија: тема од критично значење

06/11/15 – ИНС 17 – Глобалната бегалска криза и нејзиното влијание на пазарот на труд

09/11/15 – ИНС 6 – Агенда 2030 за одржлив развој

10/11/15 – ИНС 5.1 – Дискусија поврзана со стратешкиот објектив за социјална заштита (заштита на трудот)

11/11/15 – ИНС 8 – Информација за постигнатиот напредок во реагирање по жалбата поднесена од страна на повеќе делегати од страна на работниците пред 101-та сесија на Меѓународната конференција за труд

11/11/15 – ИНС 9 – Жалба поврзана со не- почитувањето од страна на Фиџи на Конвенцијата на МОТ за правото за асоцијација и заштита на правото за организирање

12/11/15 – ИНС 7 – Преглед на ситуацијата во Мијанмар

IOM – Меѓународна организација за миграции

24/11/15 – 106-та сесија на Советот на МОМ – Генерална дебата

28/10/15 – 17-та сесија на Постојаниот комитет за програми и финансии - Точка 3: Извештај на генералниот директор

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Преглед на изјави и декларации од аспект на работата на Постојаната Мисија на Република Македонија при ООН во Женева кон кои се немаме приклучено (01.07.2015 – 31.12.2015)

МОТ – Меѓународна организација за труд

10/11/2015 - 325 Сесија на Управно тело на МОТ: Последователна резолуција во врска со малите и средни претпријатија и отворањето на работни места

10/11/2015 - 325 Сесија на Управно тело на МОТ: Неисполнување на обврски од страна на Катар за Конвенцијата на МОТ за принудна работа

09/11/2015 – 325 сесија на Управното тело на МОТ: Улогата на МОТ во закрепнувањето после епидемијата со ебола

05/11/2015 – 325 сесија на Управното тело на МОТ: Најнови факти во имплементацијата на трипартитната декларација за принципите на мултинационалните компании и социјалната политика и улогата на МОТ во соработката со другите МО и НВО во оваа област

04/11/2015 – 325 сесија на Управното тело на МОТ: Правата на домородните населенија за одржлив развој

Совет за човекови права на ОН - 29-та сесија

21/09/2015 - Точка 4 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - "Ситуации со ЧП кои бараат итно разгледување од Советот "

Конференција за разоружување

09/11/2015 - Протокол 5 на Конвенцијата за некои видови на конвенционално оружје – генерална дебата

Причините за непридружување кон овие пет изјави беше предочното доставување на изјавите од ПД на ЕУ до ПМ на МК во Женева, и заради неможноста да се консултира МНР, во толку краток временски период



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016029